

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот	Реверсна логистика		
2.	Код	ЛБ42011		
3.	Студиска програма	Логистика на бизнисот		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	VIIa-60		
6.	Академска година/семестар	2017/2018 2 семестар	7.	Број на ЕКТС
				5
8.	Наставник	проф д-р Лидија Пулевска доц. д-р Александра Лозаноска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	<i>Завршен прв циклус студии (240 кредити)</i>		
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Проширување и продлабочување на знаењето во областа на логистиката на повратните текови, ставајќи акцент пред сè на формулацијата на проблемите и пристапите за моделирање на повратните текови, поточно мрежата на реверзна логистика, во доменот на собирање, реализација на транспортните текови, лоцирање на ресурсите, управувањето со залихите и другите процеси во синцирот на снабдување на кружниот тек.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стекнување на знаења и вештини за самостојна анализа на тековите на реверзната логистика. • Стекнување на знаења за планирање на областите на реверзната логистика (рециклажа на материјали и враќање на производи). • Самостојно проектирање на ефективен систем на реверзна логистика. • Осознавање на специфичностите на транспортот и локацијата во системот на реверзна логистика. • Стекнување на знаења за економската корист и иднината на рециклажата. 			
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поим и предмет на реверзната (повратна) логистика 2. Области на реверзната логистика 3. Рециклажа и враќање на производите 4. Проектирање на ефективен систем на реверзна логистика 5. Дефинирање на транспортот и локацијата во системот на реверзна логистика 6. Можни правци и трендови на развој на реверзната логистика (зелена логистика) 			
12.	<p>Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации учество на истакнати стручни лица од пракса.</p>			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	15 недели 5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови		

14.	Распределба на расположливо време		15+15+120 = 150 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	45 часови		
		16.3.	Домашно учење	45 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		60 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови		
	17.3.	Активност и учество		10 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност на настава и вежби, проектна задача				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на	Механизми на интерна евалуација				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Управување со цврст отпад и рециклирање-учесници, партнерства и законски регулативи	Иса Бауд, Јохан Пост и Кристин Фареди	Коста Абраш - Охрид	2009

	2.	Важност на реверзната логистика	предавања (скрипта)		2016
	3.	Goran Milovanovic, Nada Barac	Riversna logistika kao deo lanca snabdevanja	Ekonomski fakultet Nis	2007
	4.	Harald Dyckhoff, Richard Lackes, Joachim Reese (Editors)	Supply Chain Management and Reverse Logistics	Springer-Verlag Berlin	2004
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Prof. d-r Dusan Regodik	Logistika, II izdanje	Univerzitet Singidunum, Beograd	2011
	2.	Dale S. Rogers Ronald S. Tibben-Lembke	Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices	University of Nevada, Reno Center for Logistics Management	1998